

До
Царинска управа на Република Северна Македонија
ул.Лазар Личеноски бр. 13 - Скопје

Предмет: Барање за издавање потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило согласно член 40 став (2) од Законот за данок на моторни возила

Од _____ со ЕМБГ/ЕДБ* _____
(физичко / правно лице)

со живеалиште / седиште на ул. _____ бр. _____ од _____

Барам да ми се издаде потврда дека увозните давачки за увезено моторно возило наведено во табела 1 во целост се платени и за истото нема доспеан неплатен долг по основ на царина, акциза, ДДВ и други увозни давачки во редовна царинска постапка и во постапка на дополнителна пресметка на давачки.

Табела 1 – Технички податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)										
2	Марка		6	Зафатнина на моторот (cm ³)							
3	Модел		7	Силина на мотор (kW)							
4	Тип		8	Година на производство							

Приложени документи

Број на увозна царинска декларација		Датум		царинска испостава	
Број на сообраќајна книшка		Земја на издавање			
Фактура или документ за сопственост		Датум			

Барањето го поднесувам лично / како овластено лице со полномошно.

Потврдата ја барам за регистрација на моторното возило од Табела 1, а согласно член 40 став 2 и 3 од Законот за данок на моторни возила.

Контакт на подносителот: телефонски број _____ е-маил _____

Потврдата ќе ја подигнам:

- лично
 по пошта

Барател _____

НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето точно, читливо и целосно.

*Со потпишувањето на ова барање, барателот физичко лице слободно изрично ја изјавува својата волја и дава согласност Царинската управа да ги користи сите негови лични податоци (вклучувајќи и ЕМБГ) за целите за издавање на потврда.

Пополнува царински орган

Потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило

Царинската управа потврдува дека предметното моторно возило наведено во Табела 1 е увозно оцаринето со увозна царинска декларација број _____ од _____ година, во царинска испостава _____

Надлежен царински орган _____ _____	Име и презиме на овластен царински службеник _____ _____
Датум _____ место _____	Датум _____ Потпис _____ м.п